

## ЗГАСНАА ПЕЧКИТЕ ВО СКОПСКАТА ТОПИЛНИЦА

Руската компанија "Ромтрејд" ги испрати на принуден одмор сите 400 вработени во Топилницата "Скопски легури". Тие добиле решенија на кои пишувало дека самите бараат неплатен одмор од три месеци. На работа останале само 50 лица за да ги одржуваат печките. Вработените коментираат дека од 25 јули се на неплатен одмор од три месеци и не знаат дали повторно ќе ги вратат на работа. Газдите им објасниле дека, спротивно на нивните очекувања, на светските берзи паднала цената на фероманганот. Поради страв за работните места, вработените инсистираат да останат анонимни. Тие тврдат дека во Топилницата биле ангажирани од почетокот на годинава, а биле пријавени само три месеци, од мај до јули.



Во април годинава, при пробното пуштање на едната печка, министерот за финансии Никола Поповски истакна дека очекува работењето на Топилницата да влијае врз порастот на индустриското производство. Неработењето на Топилницата има негативен ефект и врз други компании, пред сè, врз "Македонски железници", кои сега имаат двојно помали приходи. "Ромтрејд", исто така, е сопственик и на рудниците "Бучим" и "Саса", а има намера да ја купи и велешката топилница.

## ТЕНДЕР ЗА ПРОДАЖБА САМО ЗА ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ЕСМ

Владата ја официјализираше одлуката ЕСМ да се подели на дистрибуција и производство. Тендер за продажба ќе се објави само за дистрибуцијата.

Со ова дефинитивно се стави крај на дилемите, што и по кој модел ќе се приватизира ЕСМ. Во државни раце остануваат далноводите, хидро и термо-централите, освен ТЕЦ "Неготино", која се смета за непрофитабилен дел од компанијата. Неготинската централа и дистрибутивниот систем ќе се приватизираат преку одвоени тендери. Ваквата одлука дојде по интензивниот притисок од меѓународната заедница и финансиерите од Светска банка.

"Прво ќе почнеме со приватизацијата на дистрибуцијата, а потоа со останатото", изјави Орсалија Орансопулос од Светска банка.

Кабинетот на премиерот Бучковски по средбата со претставници од Светска банка потврди дека во оваа фаза нема да се продава производството. Со ова Владата целосно отстапи од првобитниот концепт.



## ХИДРОЦЕНТРАЛАТА "СВЕТА ПЕТКА" ЌЕ ПРОИЗВЕДУВА ЗА ТРИ ГОДИНИ

За нешто повеќе од три години трите хидроелектрани ХЕЦ "Козјак", ХЕЦ "Св. Петка" и ХЕЦ "Матка" ќе бидат функционална производствена целина на хидросистемот "Треска", кој годишно ќе произведува околу 250.000 мегават-часови струја. Двата агрегата на "Козјак" се со капацитет од по 40 мегавати, додека двата агрегата на "Матка" се со најмал капацитет од по 4,5 мегавати. Хидросистемот "Треска" како правно лице постои од први јануари годинава. Првите количества струја од хидроцентрала "Св. Петка" ќе потечат за неполни три години. Сместена на околу триесетина километри југоисточно од Скопје,

## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 23.8.2005 година до 30.8.2005 година беа направени вкупно 360 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност 69.263.687 денари.


Комерцијална банка Скопје имаше најголем број трансакции, вкупно 126, при што беа истргувани акции во вредност од 30.443.021 денари. Алкалоид Скопје имаше 70 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 10.506.043 денари. Топлификација Скопје беше активна со вкупно 52 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 9.097.503 денари. Најмалку трансакции, вкупно 1, имаше Интернешенал Хотелс АД Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 1.560.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 30.8.2005 година изнесуваше

## PROCREDIT BANK СО НОВИ ФИЛИЈАЛИ

Новите филијали на ProCredit Bank се лоцирани близу плоштадот Македонија во Скопје (ул. "Никола Вапцаров", 15) и во Карпош IV ("Партизански одреди" 80а, пред мостот "Обединети нации"), со цел услугите да бидат подостапни за населението и за претпријатијата во регионот.

Веќе една седмица филијалите заедно со својот динамичен тим ги нудат сите банкарски услуги, посебно бизнис кредити и кредити за реновирање, платен промет во земјата и со странство, штедни влогови со атрактивни каматни стапки, уплати и исплати, наплата на



во прекрасен и еколошки чист регион во кањонот на реката Треска, браната ќе создаде акумулација од 10 милиони метри кубни вода. Со нејзината реализација практично ќе се исцрпат можностите за изградба на други хидроелектрани на Треска, а ќе се комплетира и производствениот дел од хидросистемот "Треска", кој ги вклучува ХЕЦ "Козјак", ХЕЦ "Матка" и ХЕЦ "Св. Петка". До локацијата се доаѓа преку нов пат кој се издвојува од главниот, кој води до ХЕЦ

"Козјак". Брзаат зашто првата фаза од изградбата на ХЕЦ "Св. Петка" треба да заврши до крајот на јануари 2006 година кога треба да се пренасочи реката. Според проценките, за нејзина реализација се потребни околу 19 милиони евра, а досега се потрошени 13 милиони евра. Изградбата ја финансира Електростопанство на Македонија.

2.048,59 индексни поени.

- Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 29.8. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирали друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

-РЖ Економика АД Скопје - 18 обични акции;

-РЖ Интер-Траншпед АД Скопје - 19 обични акции;

-РЖ Техничка контрола АД Скопје - 7 обични акции;

-РЖ Институт АД Скопје - 5 обични акции;

-Макстил АД Скопје - 417 обични акции.

- Од Македонска берза известуваат дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

АД Краиште Тиквеш Кавадарци

Шифра: КРТИ

Вид на ХВ: обични акции

Пазарен сегмент: Неофицијален пазар - јавно поседувани друштва

Номинална вредност: 100 ДЕМ

Количина: 10.552

% од основната главнина: 26,38%

Цена по акција (во денари): 474,00

Вредност на трансакција (во денари): 5.001.648,00

Членка-Продавач:ТК

Членка-Купувач: ТК

- Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.8. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирали друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

-Агрлоплод АД Ресен - 57 обични акции;

-Гранит АД Скопје - 540 обични акции.

сметки за комуналии, дебитни и кредитни картички. ProCredit Bank најави дека сите нови клиенти на овие две филијали, во текот на септември ќе можат да: аплицираат за бесплатна Маестро дебитна картичка во ЕУР и МКД; аплицираат за Мастер кредитна картичка со 50 отсто намалена провизија; отворат жиро-сметка чие одржување за првиот месец е бесплатно и да запишат државни записи без надоместок. Со цел да ги направи услугите кон граѓаните уште подостапни, ProCredit Bank ги намали провизиите во платниот промет со странство, особено провизиите за приливите за услугата ProPay: имено, за приливите од земјите од мрежата на ProCredit Bank, за претпријатијата се намалени за 65 отсто (од 0,15 отсто на 0,05 отсто од сумата на приливот), а за физички лица за 85 отсто (од 0,30 отсто на 0,05 отсто од сумата на приливот). Свеченото отворање на двете филијали ќе се одржи во текот на септември.



Со цел да ги направи услугите кон граѓаните уште подостапни, ProCredit Bank ги намали провизиите во платниот промет со странство, особено провизиите за приливите за услугата ProPay: имено, за приливите од земјите од мрежата на ProCredit Bank, за претпријатијата се намалени за 65 отсто (од 0,15 отсто на 0,05 отсто од сумата на приливот), а за физички лица за 85 отсто (од 0,30 отсто на 0,05 отсто од сумата на приливот). Свеченото отворање на двете филијали ќе се одржи во текот на септември.

## СМЕНА НА ЛЪПЧО СТОЈКОВСКИ - БУЈОТО

Неодамна Индустриската комора Македонија, која е дел од Сојузот на стопански комори на Македонија, на седницата на Собранието избра ново раководство и ги усвои новиот статут и деловник за работа на Собранието. Новиот Управен одбор на Индустриската комора е составен од претставници на поенергични фирми, кои се занимаваат со производство и инженеринг. На седницата на Собранието, делегатите за в.д. претседател на Комората го избраа Петре Филипоски, претседател на Адинг АД.



"Моја задача во наредните 90 дена ќе биде да најдеме квалитетни кандидати за претседател на оваа Комора, кој ќе ја води Комората како една од најважните сегменти од македонската економија", изјави Петре Филипоски, новиот в.д. претседател.

Претставниците на Собранието на Индустриската комора негативно го оценија однесувањето на претходниот претседател, Љупчо Стојковски, кој спротивно на интересите на нејзините членови се залагаше за спојување на оваа Комора со старата Стопанска комора.

"Заедно со Агробизнис комората, Индустриската комора Македонија е една од најзначајните комори во Сојузот на стопански комори. Успешната работа на оваа Комора ќе овозможи постигнување поголеми резултати во македонската економија. Постојат области кои итно треба да се решаваат и тоа во делот на енергетиката, откупот на земјоделските производи, како и реакциите на стопанствениците за евентуалната спрега меѓу судството и банкарскиот систем. Сè ова придонесува конкурентноста на македонската економија драматично да опаѓа", изјави Венко Глигоров, претседател на Сојузот на стопански комори.

Неодамна, за разлика од старата Стопанска комора, Индустриската комора заедно со другите комори кои се во Сојузот на стопански комори, ја оцени економската програма на Владата на РМ како недоволно добра и без рокови, буџети, одговорности и очекувани резултати.